

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ

од јавен карактер на Општина Теарце

Врз основа на член 20 и 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019), Градоначалникот на Општина Теарце објавува список на јавни информации :

1. Информации со кои располага Општина Теарце , а кои се утврдени како информации од јавен карактер, се следните:

- Основните податоци за Општината и органите на општината;
- Информации за работата на Градоначалникот;
- Информации за работата на Советот на општината;
- информации за работата на општинската администрација преку секторите и одделенијата;

2. Информациите од јавен карактер се добиваат преку актите и постапките за спроведување на надлежностите на органите на општината и тоа:

- **Општи акти**

- Статутот;
- Деловникот на Советот на Општината;
- Програмата за работата на Советот на Општината;
- Буџетот на Општината;
- Одлуката за извршување на буџетот на Општината;
- Кварталните извештаи за извршување на Вуџетот на општината;
- Годишниот план за јавни набавки;
- Одлуката за организирање на општинската администрација;
- Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација;
- Програмата за уредување на градежното земјиште;
- Програмата за изградба и одржување на улици и патишта;
- Програмата за изработка на урбанистички планови во општината

- **Поединечни акти**

- Одлуки, решенија и уаклучоци донесени од страна на градоначалникот и Советот

- **Постапки**

- јавните набавки;
- усвојување на урбанистичките планови (ГУП, ДУП,УП);
- постапката за добивање на услови за градба;
- постапката за добивање на одобрение за градба;
- Лиценците на авто-такси превозот;
- записници од увид на лице место (од инспекторатот) постапката за остварување на слободниот пристап на информации.(Што се однесува до постапките, се подразбира дека, има слободен пристап за сите акти што се дел од постапките наведени во ова точка).

3. Одделението преку овластениот службеник ја одржува и ја ажурира листата за информации .